

# **ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИТЕ**

Службен весник на РМ, бр. 117 од 18.09.2008 година

## **Член 1**

Во Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2006 и 66/2007), во членот 11 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
„Владата на Република Македонија може да одлучи државјани на земјите членки на Европската унија и потписнички на Шенгенски договор да можат да влезат во Република Македонија и со важечка лична карта, ако ги исполнуваат условите за влез на странец од ставот 1 алинеи 3, 4, 5 и 6 на овој член.“  
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

## **Член 2**

Во членот 18 ставот 1 се менува и гласи:  
„Странец кој поседува важечка дипломатска, службена, конзуларна или специјална лична карта може, во временскиот период за кој е издадена дипломатската, службената, конзуларната или специјалната лична карта, да влегува во Република Македонија само со важечка патна исправа и со дипломатска, службена, конзуларна или специјална лична карта.“

## **Член 3**

Во членот 25 став 1 алинејата 5 се менува и гласи:  
„- кој поседува важечка и призната патна исправа, со дипломатска, службена, конзуларна или специјална лична карта.“

## **Член 4**

Во членот 81 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
„Странецот од ставот 1 на овој член за време на периодот на одлучување се сместува во посебна просторија во Прифатниот центар за странци на Министерството за внатрешни работи.“  
Ставот 2 станува став 3.  
Во ставот 3 кој станува став 4 бројот „2“ се заменува со бројот „3“.  
Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.

## **Член 5**

Во членот 95 ставот 1 се менува и гласи:  
„Посебниот документ на кој се издава дозволата за постојан престој за странец кој е помлад од четири години живот се издава со рок на важење од две години, за странец од четири до 27 години живот со рок на важење од пет години, а за странец постар од 27 години се издава со рок на важење од десет години.“

## **Член 6**

Во членот 124 став 2 зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „две години“.

## **Член 7**

Во Главата VI „ПАТНИ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА СТРАНЦИ“ насловот на точката 2 „Дипломатска или службена лична карта“ се менува и гласи: „Дипломатска, службена, конзуларна или специјална лична карта“.

### **Член 8**

Во членот 128 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„На странец кој е член на претставништво на странска држава или на друга странска мисија, кои во Република Македонија имаат специјален статус утврден со посебна спогодба меѓу Република Македонија и странската држава, односно странската мисија, како и на членовите на неговото семејство (брачен другар и деца) им се издава специјална лична карта.

Специјална лична карта од ставот 2 на овој член им се издава и на:

- странски експерт или волонтер ангажиран за реализација на проекти од јавен интерес за Република Македонија, од страна на дипломатско-конзуларно претставништво на странска држава или претставништво на друга странска мисија, кое во Република Македонија има дипломатски или специјален статус,
- родител на странец кој е член на дипломатско-конзуларно претставништво на странска држава или претставништво на друга странска мисија која во Република Македонија има дипломатски или специјален статус и
- на странец кој е член на помошен персонал ангажиран од дипломатско-конзуларно претставништво на странска држава или претставништво на друга странска мисија која во Република Македонија има дипломатски статус.“

Во ставот 2 кој станува став 4 по зборот „службената“ сврзникот „или“ се заменува со запирка, а по зборот „конзуларната“ се додаваат зборовите: „или специјалната“.

Ставот 3 кој станува став 5 се менува и гласи:

„Странецот од ставовите 1, 2 и 3 на овој член е должен да ја носи дипломатската, службената, конзуларната или специјалната лична карта со себе и истата по престанокот на неговиот статус да ја врати.“

### **Член 9**

Во членот 143 став 2 алинеја 4 зборовите: „или службени лични карти“ се заменуваат со зборовите: „службени, конзуларни или специјални лични карти“.

Во ставот 8 по зборот „кои“ се додаваат зборовите: „им е“.

### **Член 10**

Во членот 145 алинеја 2 зборовите: „штембилот за одбивање на влез“ се бришат, а во деветтиот ред по зборот „протерување“ се додаваат зборовите: „решение за привремено задржување на странец во Прифатниот центар за странци на Министерството за внатрешни работи“.

Во алинејата 3 зборот „ги“ се заменува со зборот „ја“.

### **Член 11**

Во членот 153 став 1 точка 1 по бројот „21“ се додаваат зборовите: „алинеи 3, 4 и 5“.

### **Член 12**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.